



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

**СОСТОЈБИ ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ /
LATEST DEVELOPMENTS IN THE MANDATORY
FULLY FUNDED PENSION INSURANCE**

Статистички извештај бр. 9 / Statistical Report No. 9

31 март 2008 г. / March 31, 2008

Друштва за управување со пензиски фондови; пензиски фондови

Во рамките на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување, на 4 април 2005 година беа доделени дозволите за управување со пензиски фондови на две друштва за управување со пензиски фондови. Двете друштва управуваат со по еден пензиски фонд, а одобренјата за управување со пензиски фондови им се издадени за период од 10 години. Двете друштва се:

1. Акционерско друштво за управување со пензиски фондови НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје

кое управува со

НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД – Отворен пензиски фонд

Акционери на Акционерското друштво за управување со пензиски фондови НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје се Нова Љубљанска банка ДД Љубљана, Република Словенија, која во капиталот на друштвото учествува со 51%, и НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Република Македонија, која во капиталот на друштвото учествува со 49%. Основачкиот капитал на друштвото изнесува 2,0 милиони евра.

и

2. КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје

кое управува со

КБ Прв отворен пензиски фонд – Скопје

Акционери на КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје се Скупина Прва ДД Љубљана, Република Словенија, која во капиталот на друштвото учествува со 51% и Комерцијална банка АД Скопје, Република Македонија, која во капиталот на друштвото учествува со 49%. Основачкиот капитал на друштвото изнесува 1,5 милион евра.

Pension Companies; Pension Funds

The licenses within the mandatory fully funded pension insurance were granted to two pension companies on April 4, 2005. The two pension companies manage one pension fund each, and their approvals for pension fund management are granted for a 10-year period. The two pension companies are the following:

1. Akcionersko drustvo za upravuvanje so penziski fondovi NOV PENZISKI FOND Skopje, which manages

NOV PENZISKI FOND – Otvoren penziski fond

Shareholders of Akcionersko drustvo za upravuvanje so penziski fondovi NOV PENZISKI FOND Skopje are Nova Ljubljanska Banka DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents a portion of 51% of the Pension Company capital and NLB Tutunska Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company's capital. The founding capital of the Pension Company is 2.0 million Euros.

and

2. KB Prvo drustvo za upravuvanje so penziski fondovi AD Skopje, which manages

KB Prv otvoren penziski fond - Skopje

Shareholders of KB Prvo drustvo za upravuvanje so penziski fondovi AD Skopje are Skupina Prva DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents 51% of the Pension Company capital and Komercijalna Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company's capital. The founding capital of the Pension Company is 1.5 million Euros.

Членство во пензиските фондови
Pension Fund Membership

Табела 1: Дистрибуција на членството во пензиските фондови според нивниот статус
Table 1: Distribution of the Pension Fund Membership by their Status

Пензиски фонд / Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
31.12.2007						
НПФ / НПФ	28.998	28.682	14.756	4.471	47.909	76.907
КБ Прв / КБ Прв	34.716	30.174	15.596	5.260	51.030	85.746
ВКУПНО / TOTAL	63.714	58.856	30.352	9.731	98.939	162.653
31.03.2008						
НПФ	29.316	31.274	16.675	3.994	51.943	81.259
КБ Прв	35.081	32.298	17.856	4.754	54.908	89.989
ВКУПНО / TOTAL	64.397	63.572	34.531	8.748	106.851	171.248

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оцлодување на нивните средства од самиот почеток на членството во пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во пензискиот фонд во кој биле времено распределени ./

The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the pension fund to which they were temporarily allocated.

Табела 2: Членство во пензиските фондови според статусот и периодот на потпишувањето на договорите за членство*

Table 2: Pension Fund Membership by Status and Period of Signing Membership contracts*

Дата / Date	НПФ / NPF		КБ Прв / KB Prv		Вкупно / Total		Вкупно / Total
	Доброволни/ Voluntary	Задолжителни / Mandatory	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory	
до 31.12.2007 г. / by 31.12..2007	29.363	29.582	35.231	31.221	64.594	60.803	125.397
1.1 - 31.1.2008 г.	77	674	89	493	166	1.167	1.333
1.2 - 29.2.2008 г.	124	927	125	674	249	1.601	1.850
1.3 - 31.3.2008 г.	47	448	51	371	98	819	917
ВКУПНО / TOTAL	61.242		68.255		129.497		129.497


* Во табелата се вклучени само членовите кои потпишале договор за членство во пензиски фонд. Осигурениците распределени од страна на МАПАС се изземени./

Only members that have signed membership contracts are included in the Table. Insured persons allocated by MAPAS are excluded.

Табела 3: Старосна и полова структура на членовите на пензиските фондови
Table 3: Structure of the Pension Fund Members by Age and Gender

Возраст / Age	НПФ / NPF			КБ Прв / KB Prv			Вкупно / Total
	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	
до 20 години / up to 20	2.735	2.197	4.932	2.854	2.311	5.165	10.097
од 21 до 25 години / 21 to 25	12.520	10.405	22.925	13.082	11.190	24.272	47.197
од 26 до 30 години / 26 to 30	13.643	12.123	25.766	14.373	13.401	27.774	53.540
од 31 до 35 години / 31 to 35	8.984	7.613	16.597	10.175	9.550	19.725	36.322
од 36 до 40 години / 36 to 40	3.916	3.776	7.692	4.449	4.763	9.212	16.904
од 41 до 45 години / 41 to 45	1.251	1.285	2.536	1.451	1.466	2.917	5.453
46 и повеќе / 46+	438	373	811	497	427	924	1.735
Вкупно / Total	43.487	37.772	81.259	46.881	43.108	89.989	171.248

Слика 1: Старосна структура на членовите на пензиските фондови
Figure1: Age Structure of the Pension Fund Membership




Средства во задолжителното кاپитално финансирано пензиско осигурување (втор столб) и движење на вредноста на сметководствениите единици
Assets in the mandatory fully funded pension insurance (second pillar) and the value of the pension funds accounting units

Табела 4: Уплатени придонеси во вториот столб, наплатени надоместоци и висина на нето средствата на пензиските фондови
Table 4: Contributions paid to the second pillar, fees charged and value of the pension fund net assets

Состојба на / As of	НПФ / NPF			КБ Прв / KB Prv		
	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets
31.12.2007	90.983.358	7.866.620	1.419.459.120	110.113.705	9.521.145	1.704.511.214
31.01.2008	87.229.509	7.615.800	1.476.434.609	101.549.461	8.895.284	1.785.084.467
29.02.2008	84.464.594	6.584.761	1.549.684.656	99.665.705	7.698.582	1.883.034.368
31.03.2008	93.525.491	7.249.411	1.632.472.202	110.778.093	8.497.704	1.983.538.772


* Придонесиите и надоместоциите се дадени на месечна основа, додека нето средствата се дадени во кумулативен износ / Contributions and fees are given on a monthly basis, while net assets are given on a cumulative basis.

Слика 2: Вредност на нето средствата на пензиските фондови
Figure 2: Value of the Pension Funds Net assets




Табела 5: Вредност на сметководствениите единици во пензиските фондови
Table 5: Value of the Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
31.12.2007	115,511,364	115,303,221
15.01.2008	114,275,337	114,890,610
31.01.2008	113,648,458	114,441,290
15.02.2008	112,720,652	114,150,867
29.02.2008	113,199,316	114,808,700
15.03.2008	111,332,558	113,574,245
31.03.2008	112,838,977	114,634,945




Слика 3: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на НПФ

Figure 3: Value of the Net assets and the Accounting Unit of NPF



Слика 4: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на КБ Прв

Figure 4: Value of the Net assets and the Accounting Unit of KB Prv



Принос на пензискиот фонд сведен на годишно ниво по периоди Pension Fund Return on annual level by period

Период / Period	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
01.01.2006 - 31.12.2006	5,93%	6,27 %
01.01.2006 - 31.12.2007	7,48%	7,38%
01.01.2006 - 31.03.2008	5,52%	6,26%

Надоместоци кои ги наплаќаат друштвањата за управување со пензиски фондови Fees charged by Pension Companies

Вид на надомест / Type of Fee	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
Надомест од придонес / Fee on contributions	6,9% ¹	6,8% ¹
Месечен надомест од вредноста на нето средствата на пензискиот фонд / Monthly fee on pension fund net assets	0,05%	0,05%
Надомест за премини / Transfer fee		
Број на месеци / Number of months:*		
број на месеци ≤ 6 / number of months ≤ 6	25 Евра / 25 Euros	25 Евра / 25 Euros
6 < број на месеци ≤ 12 / 6 < number of months ≤ 12	20 Евра / 20 Euros	20 Евра / 20 Euros
12 < број на месеци ≤ 18 / 12 < number of months ≤ 18	15 Евра / 15 Euros	15 Евра / 15 Euros
18 < број на месеци ≤ 24 / 18 < number of months ≤ 24	10 Евра / 10 Euros	10 Евра / 10 Euros
број на месеци > 24 / number of months > 24	не се наплаќа / not charged	не се наплаќа / not charged

* бројот на месеци се пресметува од првиот месец за кој членот стекнал право на придонес во досежниот пензиски фонд до месецот на премин во идниот пензиски фонд / number of months is calculated from the first month for which the member has acquired right to contributions in the current pension fund to the month of transfer to the future pension fund

¹ Од февруари 2008 (претходно беше 7.9%) / Since February 2008 (previously it was 7.9%)

Табела 6: Структура на инвестициите на имотот на пензиските фондови
Table 6: Pension Funds Total Assets Investment Structure

Вид имот / Type of asset	НПФ / NPF		КБ Прв / KB Prv	
	Вредност / Value	Процент / Percent	Вредност / Value	Процент / Percent
Акции од странски издавачи / Shares of foreign issuers	8.795.956	0,54%	58.466.344	2,95%
Обврзници од странски издавачи / Bonds of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Инвестициски фондови од странски издавачи / Investment funds of foreign issuers	0	0,00%	4.318.045	0,22%
Краткорочни хартии од вредност од странски издавачи / Short term securities of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Акции од домашни издавачи / Shares of domestic issuers	376.503.009	23,00%	278.567.897	14,03%
Обврзници од домашни издавачи / Bonds of domestic issuers	851.473.729	52,01%	1.111.251.149	55,98%
Инвестициски фондови од домашни издавачи / Investment funds of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%
Краткорочни хартии од вредност од домашни издавачи / Short term securities of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%
Вкупно вложувања во хартии од вредност / Total investment in securities	1.236.772.695	75,55%	1.452.603.435	73,18%
Депозити / Deposits	388.022.528	23,70%	511.305.891	25,76%
Парични средства / Cash	8.225	0,00%	3.561.658	0,18%
Побарувања / Receivables	12.251.757	0,75%	17.464.971	0,88%
Вкупно средства / Total assets	1.637.055.205	100,00%	1.984.935.955	100,00%
Вкупно обврски / Total liabilities	4.583.005	0,28%	1.397.189	0,07%
Нето средства / Net assets	1.632.472.202	99,72%	1.983.538.772	99,93%


Обврзниците од домашни издавачи вклучуваат:

- државна континуирана обврзница
- државна обврзница за денационализација
- државна обврзница за ситно девизно илнедење

Bonds from domestic issuers include:

- Government continuous bond
- Government bond for denationalization
- Government bond for settlement of claims by citizens on the basis of foreign currency deposits

Слика 5: Структура на инвестициите на НПФ
Figure 5: Structure of Investment of NPF



Слика 6: Структура на инвестициите на КБ Прв
Figure 6: Structure of Investment of KB Prv

